



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 21 март 1980
Скопје
Број 10 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

58.

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 17 март 1980 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Назим Махмут Маскути, од с. Миладиновци,
2. Владимир Благоја Аневски, од Куманово.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Цемаил Азир Шабани, од Бујановац,
2. Фарудин Зенко Гугачоски, од Кичево,
3. Нијат Каплан Садикоски, од Охрид,
4. Кадрија Шабан Реџеп, од Охрид,
5. Лазо Стојан Николовски, од Скопје,
6. Јован Павле Ковчегаров, од Битола,
7. Зејнел Веап Алиовски, од с. Патишка Река,
8. Тозо Јован Ристовски, од Скопје.

III

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Сретен Никола Горѓиев, од с. Каменица,
2. Спасе Лазо Ристевски, од Гевгелија,
3. Аки Беџет Рочоски, од с. Долна Белица.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Александар Киро Петровски, од Скопје,
2. Трајко Васко Величковски, од с. Псача.

V

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Сатки Шоип Бакиу, од с. Теново,
2. Богатин Мирко Ников, од Скопје,
3. Исеин Мемед Вељуровски, од с. Мелница,
4. Југослав Драган Коцевски, од Скопје,
5. Ленка Борис Михајловска, од Скопје,
6. Љутви Цафер Омераѓиќ, од Скопје,
7. Михајло Иван Глатков, од Скопје,
8. Иван Трајан Цветковски, од Скопје,
9. Васил Јован Пеџанов, од Скопје,
10. Хабиб Казим Вејселовиќ, од Скопје,
11. Мехмед Асим Мејџедовски, од Скопје,
12. Слободанка Благој Трајкова, од с. Куклиш,
13. Фаик Шемо Дедениќ, од Скопје,
14. Ваедин Неим Медити, од с. Неготино.

VI

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема

да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Нури Шакир Лимановски, од Дебар,
2. Горѓи Серафим Серафимовски, од с. Косел,
3. Цемаил Етем Буцоли, од Скопје,
4. Кире Ристе Китановски, од с. Чарлија,
5. Сергеј Цветко Ивановски, од Куманово,
6. Љупчо Методија Матевски, од Скопје,
7. Наум Ламбе Николовски, од с. Шурленци.

VII

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Драган Ристо Равојски, од с. Кучевиште.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Наип Исак Нуиши, од с. Грџец,
2. Васил Петар Игњатов, од Скопје,
3. Димитар Стефан Живановски, од Скопје,
4. Нуши Камбер Џеваир, од с. Шишево.

IX

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Јашари Ресија Емин, од с. Вешала.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Хамит Идриз Рамчески, од с. Србица.

XI

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Муслиу Расим Атем, од с. Грешница.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Слободан Раде Мојсовски, од Скопје,
2. Воислав Тодор Ангеловски, од Скопје.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Радомир Станое Митровиќ, од Скопје.

XIV

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се намали за 3 месеци на:

1. Назив Мецит Дика, од Струга.

XV

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 3 месеци на:

1. Благој Васил Саздов, од Титов Велес,
2. Никола Стоица Петков, од Делчево.

XVI

Изречената казна се намали за 6 месеци на:

1. Перо Горѓи Чолевиќ, од Берово.

XVII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Иса Елмаз Нафис, од Битола,
2. Ристо Трајан Митев, од Штип,
3. Нико Александар Несторов, од Битола,
4. Цемаил Фаик Штрајку, од с. Рашче,
5. Фетије Шукри Садиќи, од с. Никуштани,
6. Стојан Горѓи Спасовски, од с. Белимбегово,
7. Ангеле Максим Момировски, од с. Галичани.

XVIII

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 9 месеци на:

1. Демир Елмаз Елмазовски, од Охрид.

XIX

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Љумани Рамиз Петрид, од Охрид,
2. Дилавер Халија Алиев, од Скопје,
3. Славе Митре Јовевски, од Скопје,
4. Миле Спасе Владичевски, од Скопје,
5. Дане Генадија Дамјановски, од с. Дебреште
6. Ристо Крсте Митревски, од Охрид,
7. Душан Данил Јачарски, од Скопје.

XX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 18 месеци на:

1. Јусни Шериф Исмаиловски, од Битола,
2. Петар Прокопие Забазновски, од Скопје,
3. Јован Данчо Мирчев, од Титов Велес.
4. Симеон Горѓи Мицев, од Скопје.

XXI

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 2 години на:

1. Димитрија Стојмир Стојчев, од с. Стамер,
2. Милан Иван Лединек, од Горна Кунгута,
3. Томислав Трајко Пајмаковски, од Скопје,
4. Миле Никола Попов, од Титов Велес.

XXII

Изречената парична казна се намали со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Злате Боге Богоевски, од Скопје.

XXIII

Изречената парична казна во износ од 3.000,00 динари се намали на 1.000,00 динари на:

1. Љубомир Драган Цеповски, од Скопје.

XXIV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-203
17 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

59.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, број 42/77) и на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот 1976 до 1980 година, во 1980 година („Службен весник на СРМ“, број 42/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1980 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија.

Член 2

Слободните парични средства од член 1 на оваа одлука, по одбивањето на 10% од вкупните средства што ќе служат како резерва на Народната банка на Македонија, Народната банка на Македонија ќе ги одобри на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје за кредитирање на следниве намени:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. за продажба на опрема, метални конструкции и монтажни работи за домашниот пазар, до | 150 мил. динари |
| 2. за увоз и залихи на течни горива, до | 80 мил. динари |
| 3. за залихи на метали наменети за извоз, до | 150 мил. динари |
| 4. за залихи на вино, до | 60 мил. динари |
| 5. за залихи на волна и памук од домашно производство, до | 40 мил. динари |
| 6. за залихи на ориз и афион од домашно производство, до | 20 мил. динари |
| 7. за залихи на пивски јачмен од домашно производство, до | 20 мил. динари |
| 8. за залихи на јаболка и грозје, до | 20 мил. динари |
| 9. за создавање на залихи на месо во жив добиток, до | 30 мил. динари |
| 10. за набавка на медицинска опрема, до | 20 мил. динари |
| 11. за експропријација на земјишта за изградба на пастишта и други потреби на општините, до | 60 мил. динари |
| 12. остатокот на средствата, како и привремено неангажираните средства за намените од точката 1 до 11 на овој став — за монетизација, есконт на хартии од вредност и тековна ликвидност на основните банки. | |

Член 3

Кредитирањето на намените од член 2 на оваа одлука Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе го врши според следниве услови:

1. За намените од точката 1 на член 2 од оваа одлука — по претходната согласност на Управниот одбор на Фондот за кредитирање на опрема, метални конструкции и монтажни работи на орга-

низациите на здружен труд и според условите што ќе ги утврди тој Фонд, при што рокот на враќањето да биде најповеќе до 36 месеци.

2. За намените од точката 2, 3, 5, 6 и 8 на член 2 на оваа одлука со рок на враќање од 6 месеци и учество на корисникот на кредитот или на основната банка во висина од 70% од кредитираниот износ.

3. За намените од точките 4 и 7 на член 2 од оваа одлука — со рок на враќање од 9 месеци и учество на корисникот на кредитот или на основната банка во висина од 70% од кредитираниот износ; и

4. За намените од точките 9, 10 и 11 на член 2 од оваа одлука — со рок на враќање од 3 години.

Член 4

На одобрените средства Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе ѝ плаќа на Народната банка на Македонија камата во висина од 3%, а крајните корисници на овие средства ќе плаќаат камата во висина од 4% годишно.

Пресметувањето и наплатата на каматата ќе се врши декурзивно, по истекот на 3 месеци од денот на користењето на средствата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-426/1
28 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

60.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

О Д Л У К А

ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА УЧЕСТВОТО ЗА ПОКРИТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ

1. Учеството за покривање на трошоците на прометот на производите од надлежност на Републиката, организациите на здружениот труд, што се занимаваат со увоз, промет на големо или промет на мало (во натамошниот текст: прометни организации) можат да го засметуваат најмногу до апсолутниот износ што постоеше на денот на влегувањето во сила на Одлуката за максимирање, односно за задржување на затеченото ниво на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 26/79).

Одредбите на став 1 од оваа точка се однесуваат и на другите услови на продажбата при формирањето на цените.

2. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство и прометните организации можат со самоуправни спогодба да го утврдуваат учеството за покривање на трошоците на промет на производите и другите услови на продажбата и тоа најмногу до износот од точка 1 на оваа одлука.

3. За применување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-325/2
28 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

61.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ ЗА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничката транспортна организација — Скопје за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/80), по точка 3 се додава нова точка која гласи:

„4. Железничката транспортна организација — Скопје може дел од средствата од точка 1 на оваа одлука да користи за покривање на трошоците по Завршната сметка за 1979 година“.

Досегашните точки 4 и 5 стануваат точки 5 и 6.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-425/1
28 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

62.

Врз основа на член 2 и 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ ОДНОСНО ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

1. Одлуката за максимирање односно задржување на затеченото ниво на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 26/79), престанува да важи.

2. Формирањето на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката по влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се врши по прописите кои важеа до 3 август 1979 година и според прописите донесени по тој ден, односно донесени по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-325/1
28 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

63.

Врз основа на член 3 од Законот за давање надоместок на камата за определени кредити во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, број 30/77, 29/77 и 22/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ ЗА КОИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА КЕ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК НА КАМАТА НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Одлуката за видот на инвестиционите вложувања за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони за кои во периодот од 1976 до 1980 година ќе се дава надоместок на камата на товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството („Службен весник на СРМ“, број 17/78), во обосновањето бројката „1978“ се заменува со бројката „1976“, и во член 2 зборовите: „ке бидат“ се заменуваат со зборот „се“, а бројката „1978“ се заменува со бројката „1976“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-316/1

14 февруари 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

64.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА КРАВЈОТО И ОВЧОТО МЛЕКО ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за премија на кравјото и овчото млеко во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/79, 28/79 и 43/79), во точка 2, ред 5 и во точка 8, ред 4 бројката „31. III.“ се заменува со бројката „31. XII.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-629/1

20 март 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

65.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Одлуката за компензација на цената на лебог („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79), во точка 1 зборовите: „и имателите на дуќани во сопственост на граѓани“ се бришат, а зборовите: „до 31 март“ се заменуваат со зборовите: „до 30 септември“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1980 година.

Бр. 23-623/1

20 март 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

66.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за основање на Заводот за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕТО СО РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ

I. Се утврдува престанување на мандатот на претставниците на општествената заедница во Заводот за геодетски и фотограметриски работи на:

1. Роза Русо, и

2. дипл. инж. арх. Владо Косевски.

II. За претставници на општествената заедница во Заводот за геодетски и фотограметриски работи се именуваат:

1. Роза Русо, потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии, и

2. дипл. инж. арх. Љубе Пога, потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-202/1

24 јануари 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

67.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Благој Михов, функционер во Советот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-368/1
14 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

68.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Македонскиот народен театар во Скопје, поради истек на мандатот на:

Станоевски Благоја,
Ортаков Драгослав,
Вангелов Атанас.

II. За нови претставници на општествената заедница во Советот на Македонскиот народен театар се именуваат:

1. Славка Георгиева — Андреевиќ, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,

2. д-р Јуан Старова, потпретседател на Републичката комисија за културни врски со странство и

3. Трајко Деспотовски, потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината „Карпош“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-455/1
28 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

69.

Врз основа на член 186 став 5 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76), републичкиот секретар за народна одбрана во согласност со републичкиот секретар за финансии донесува

ПРАВ ИЛНИК

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ИМ ПРИПАГА НА ЛИЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ЗАШТИТА И УНИШТУВАЊЕ НА НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА ВО МИР

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на надоместокот што им припаѓа на стручните лица, членовите на комисијата и помошните работници кои вршат работи во врска со заштитата и уништувањето на неексплодирани убојни средства во мир на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија.

Член 2

Висината на надоместокот за уништување и дезактивирање на убојни средства зависи од видот и тежината на истите.

Член 3

Надоместокот за уништување и дезактивирање на авионски бомби и авионски ракети изнесува за:

а) Уништување дезактивирани бомби (без запалки):	
— од 1 до 25 кгр.	150 дин.
— од 25 до 100 кгр.	240 „
— од 100 до 500 кгр.	400 „
— од 500 кгр. и повеќе	600 „

б) Уништување на недезактивирани бомби (со запалка):

— од 1 до 25 кгр.	250 дин.
— од 25 до 100 кгр.	430 „
— од 100 до 500 кгр.	750 „
— од 500 кгр. и повеќе	1.200 „

в) Дезактивирање на авионски бомби:
— за дезактивирани авионски бомби: од 700 до 1.200 дин.

— за недезактивирани авионски бомби: од 1300 до 4.000 дин.

г) Уништување на авионски ракети:
— исто како и за уништување на авионски бомби од соодветна тежина и случаи.

д) Дезактивирање на авионски ракети:
— исто како и за дезактивирање на авионски бомби од соодветна тежина и случаи.

Член 4

Надоместокот за уништување и дезактивирање на артилериско-минофрлачки гранати, изнесува за:

а) Уништување на артилериско-минофрлачки гранати:

— од 1 кгр.	50 дин.
— од 1 до 10 кгр.	100 „
— од 10 до 20 кгр.	200 „
— од 20 кгр. и повеќе	250—450 „

б) За дезактивирање на артилериско-минофрлачки гранати надоместокот изнесува двојно од износот предвиден за уништување на артилериско-минофрлачки гранати.

Член 5

Надоместокот за уништување и дезактивирање на мими изнесува:

б) За уништување на противтенковски мими висината на надоместокот е иста како и за уништување на артилериско-минофрлачки гранати.

в) Висината на надоместокот за дезактивирање на мими изнесува двапати повеќе од износот предвиден за нивно уништување.

Член 6

Надоместокот за уништување на рачни бомби изнесува:

— до 5 парчиња	150 дин.
— од 5 до 10 парчиња	250 „
— од 10 до 50 парчиња	350 „
— од 50 до 100 парчиња	450 „
— над 100 парчиња	650 „

Член 7

Надоместокот за уништување на истрелна муниција изнесува:

— 200 динари за секои 1.000 парчиња,
— не следува надоместок кога се врши заедничко уништување на истрелна муниција и други убојни средства.

Член 8

Надоместокот за групно уништување на убојни средства изнесува:

а) Ако на едно место се пронајде, па потоа се уништи поголемо количество убојни средства (авионски бомби и ракети, артилериско-минофрлачки гранати, мими и сл.), висината на надоместокот треба да се намали според следново:

— од 2 до 10 парчиња	10%
— од 10 до 50 парчиња	20%
— од 50 до 100 парчиња	30%
— преку 100 парчиња	40%

б) Ако на едно место се пронајдат преку 1.000 парчиња убојни средства и на истото место се врши уништување, висината на надоместокот на стручното лице се утврдува со договор.

Член 9

Надоместокот на членовите на комисијата кои присуствуваат на пронаоѓање, уништување и деактивирање на убојни средства изнесува:

— најмалку 30% од надоместокот исплатен на стручното лице, но не помалку од 50 динари.

Член 10

Висината на надоместокот на помошните лица кои вршат физички работи при пронаоѓање, деактивирање и уништување на неексплодирани убојни средства, не може да биде повеќе од 50% од висината на надоместокот на стручните лица.

Член 11

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-76/1

24 јануари 1980 година

Скопје

Републички секретар
за народна одбрана
генерал-потполковник,

дипл. инж. Миле Арнаудовски, с. р.

Согласен:

Републички секретар
за финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

70.

Врз основа на член 90 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗВАЊАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се регулираат критериумите и начинот за доделување на звањата на наставниците и воспитувачите во средното образование, како и стручните работници кои непосредно придонесуваат за остварување на воспитно-образовните задачи во средното образование и воспитание (во натамошниот текст: наставници).

Член 2

За резултатите што ги постигнуваат во воспитно-образовната работа со учениците, за придонесот во унапредувањето на воспитно-образовната работа, за учеството во разни форми на општествено-културната дејност во средината каде што работат и живеат, на наставниците можат да им се доделуваат звањата истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник.

II. Критериуми за доделување на звањата на наставниците

Член 3

Со звањето истакнат педагошки работник односно особено истакнат педагошки работник мо-

жат да се здобиваат наставниците кои ги исполнуваат условите од член 87 став 2, 3, 4 и 9 и член 106 од Законот за средното образование и воспитание.

Член 4

За здобивање на звањето истакнат педагошки работник е неопходно наставникот да има поминато најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна работа и да постигнува значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на средното образование и воспитание.

Успехот на наставникот во остварувањето на целите и задачите на средното образование и воспитание се согледува во:

— постигнувањето значајни резултати во остварувањето на планот и програмата за воспитно-образовната дејност и на годишната програма за работа на организацијата за средното образование во разни форми на воспитно-образовната дејност (наставата, образовно-работната практика, дополнителната воспитно-образовна работа, следење и оценување на успехот и поведението на учениците, слободните активности, екскурзиите, развивање на здравствената и физичката култура и општествено-културната дејност);

— унапредувањето на наставата и на другата воспитно-образовна работа со внесување современи наставни методи, облици и средства во реализацијата на програмските задачи;

— постигнувањето забележлив успех на учениците во совладувањето на програмските содржини и во другите активности во организацијата за средно образование;

— придонесот во работата на стручните активи во организацијата за средно образование и стручните здруженија на наставниците;

— развивање на соработка со општествените организации и мотивирањето на учениците за поголема активност во друштва, клубови и други организации и заедници на учениците и унапредувањето на ученичкото самоуправување;

— одржувањето јавни предавања и нагледни наставни часови и учество со прилози;

— објавените стручни и други трудови сврзани со неговата воспитно-образовна работа;

— придонесот за самоуправната преобразба на организацијата за средно образование, и нејзино поврзување со здружениот труд;

— постојаното стручно, марксистичко и педагошко-психолошко усовршување;

— потпомагањето на стручното, марксистичкото и педагошко-психолошкото усовршување на воспитно-образовниот кадар, пренесувајќи ги, како ментор, со успех знаењата и искуствата од воспитно-образовната работа;

— активноста во работата на наставничкиот колегиум на паралелката, наставничкиот колегиум на годината односно степенот и на наставничкиот колегиум на организацијата за средно образование;

— постојаното вложување напори за мотивирање на учениците за поголема активност во воспитно-образовниот процес;

— учествувањето во разни видови општествени активности во средината каде што работи и живее (културно-уметнички друштва, библиотеки, народни и работнички универзитети, музеи, клубови и други стручни и општествени организации);

— придонесот за развивање на хумани односи во работата и животот на организацијата за средно образование;

— педагошката и другата активност во средината каде што работи и живее.

Член 5

За доделување на звањето особено истакнат педагошки работник е неопходно наставникот да има поминато најмалку 10 години работно искуство во воспитно-образовна работа и да постигнува особено значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на средното образование и воспитание.

Успехот на наставникот во остварувањето на целите и задачите во средното образование и воспитание се согледува во:

— постигнувањето особени резултати во остварувањето на планот и програмата за воспитно-образовната дејност и годишната програма за работа на организацијата за средно образование во разни форми на воспитно-образовната дејност (наставата, образовно-работната практика, дополнителната воспитно-образовна работа, следење и оценување на успехот и поведението на учениците, слободните активности, екскурзиите, развивање на здравствената и физичката култура и општествено-културната дејност);

— постигнувањето повисоки резултати на учениците во наставата и другите активности;

— покренувањето на иницијативи и придонесот за воведување на современи наставни методи, облици и средства во реализацијата на програмските задачи;

— обопштувањето на искуството од воспитно-образовната работа и успешното пренесување на помладите;

— учеството со стручни трудови на советувања, семинари и други стручни собири;

— објавување позначајни стручни и други трудови сврзани со неговата воспитно-образовна работа;

— во особениот придонес за самоуправната преобразба на организацијата за средно образование и нејзино поврзување со здружениот труд;

— забележителниот придонес во работата на стручните активи во организацијата за средно образование и стручните здруженија на наставниците;

— постигнувањето видни резултати во развивањето и проширувањето на соработката со општествените организации и во мотивирањето на учениците за поголема активност во друштва, клубови и други организации и заедници на учениците и за развивање на ученичкото самоуправување;

— придонесот за развивањето и проширувањето на соработката со други организации за средно образование и со други воспитно-образовни организации;

— придонесот за стручното, марксистичкото и педагошко-психолошкото усовршување на воспитно-образовниот кадар;

— особениот придонес во развивањето на хумани односи во работата и животот во организацијата за средно образование;

— учеството при изработка на планови и програми за воспитно-образовната работа, изработка на учебници и др.;

— афирмираноста што ја постигнал со севкупната педагошка вредност и со своите квалитети и постигнатите резултати во средината каде што работи и живее.

III. Постапка за здобивање на звањата на наставниците

Член 6

Предлогот за доделување на звањето истакнат педагошки работник односно особено истакнат педагошки работник до Републичкиот педагошки совет го дава Советот на организацијата за средно образование во која е вработен наставникот, врз основа на прибавено мислење од наставничкиот колегиум на организацијата за средно образование и Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

Иницијатива и постапка за доделување на звањата од претходниот став можат да покренат советот на организацијата за средно образование, наставничкиот колегиум, стручните активи, како и самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации и стручни здруженија. Иницијатива за покренување на постапка може да даде и самиот наставник заинтересиран за едно од споменатите звања.

Член 7

Предлозите за доделување на звањата, образложени и поткрепени со соодветна документација, во три примероци, се доставуваат до Републичкиот педагошки совет најдоцна до крајот на декември, а резултатите за доделените звања се објавуваат до 24 мај наредната година.

Член 8

На наставникот кој се здобил со звање, Републичкиот педагошки совет му доделува диплома во која се внесуваат податоци за наставникот и видот на звањето.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 9

Предлозите за доделување на звањата истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник за 1980 година се доставуваат заклучно до 30 април 1980 година, а резултатите за доделените звања се објавуваат најдоцна до крајот на учебната 1979/80 година.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-28

5 март 1980 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Бранко Петровски**, с. р.

71.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 1 на член 23 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во село Ивањевци, општина Битола, донесен со референдум на 29 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 10 јануари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 23 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во село Ивањевци, општина Битола, донесен со референдум на 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Кочо Рацин“ во село Ивањевци, општина Битола, на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 139/79 од 22 ноември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што при вреднувањето на наставно-воспитните работи и работни задачи, по основот сложеност е утврден различен износ на бодови односно предвидени се различни мерила само во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот, иако со закон е оценето дека со еден од предвидените три односно два степени на стручна подготовка може со успех да се врши наставно-воспитната работа во одделенската односно во предметната настава во основните училишта.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во текот на претходните испитувања и, на седницата Судов утврди дека според ставот 1 на член 23 за изведувањето настава по наставни предмети, воспитно-образовна работа во забавиште, одделенска и предметна настава, водење одделенско раководство, учество во слободните ученички активности, реализација на планот за општествено корисна работа, грижа за здравјето на учениците, соработка со родителите, јавна и културно-просветна активност, работа во стручните органи (за учество со стручни реферати, методски прикази, практични предавања и друго) надвор и во училиштето, работа со организациите во училиштето, разни комисији, учество на семинари што ги организираат стручните служби, работа со библиотека, раководење со одделенски совети и раководители на смени, се пресметува кај сите извршители по 80 часа месечно, а во зависност од стручната оспособеност на работникот се определуваат вкупно 120, 138 и 156 бода. Според ставот 2 на овој член утврдените бодови се намалуваат со 1,13% месечно ако извршителот на овие работи и работни задачи нема најмалку средна стручна оспособеност.

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет-педагошка група и педагошка академија-отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата за средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според стручната подготовка што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со законот е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за личните доходи според вложениот труд од причина што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа ќе се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што на работниците кои изведуваат наставно-воспитна работа и вршат други работи и работни задачи поврзани со наставно-воспитната работа во училиштето со ставот 1 на член 23 од правилникот за личните доходи се предвидени различни мерила односно утврден е различен износ на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот, а не се утврдени мерила што ја изразуваат сложеноста на овие работи и работни задачи, Судов утврди дека оспорената одредба од правилникот не е во согласност со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и тоа, дека е во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 139/79

10 јануари 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

72.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Решението за измена на техничките елементи донесено од Извршниот совет на Собранието на општината Битола на 12 јуни 1979 година и на членот 5 од Правилникот за примена на планот за реализација на Станбената заедница бр. 4 донесен од Собранието на општината Битола на 9 јуни 1973 година, по јавната расправа одржана на 25 јануари 1980 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Решението за измена на техничките елементи, донесено од Извршниот совет на Собранието на општината Битола на 12 јуни 1979 година и членот 5 од Правилникот за примена на планот за реализација на Станбената заедница бр. 4 донесен од Собранието на општината Битола на 9 јуни 1973 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Битола“.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 171/79 од 7 ноември 1979 година поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето дали Собранието на општината може да ја пренесе надлежноста за изменување на плановите за реализација на основниот урбанистички план врз својот извршен совет.

Во одговорот на наводите во решението за поведување постапка и на јавната расправа претставниците на доносителите на оспорените акти изјавија дека членот 34 од Законот за просторно и урбанистичко уредување дава основа Собранието со свој пропис да го овласти својот извршен совет да донесува прописи за измени и дополненија на планот за реализација од помал обем.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека со оспореното решение се врши измена на планот за реализација на Станбената заедница бр. 4 со тоа што се поместува локацијата на станбената зграда „Крст“ на улица „Партизанска“ за 4 метра на север при што нејзината оддалеченост од осовината на улицата се зголемува од 18,5 на 22,5 метри. Судов исто така утврди дека оспореното решение е донесено врз основа на Правилникот за примена на планот за реализација на Станбената заедница бр. 4, кој е донесен од Собранието на општината Битола. Овој правилник во членот 5 предвидува дека „по исклучок, измена

и дополнување на планот за реализација на оваа станбена заедница од помал обем (измена на габаритот по форма и димензија, доградба и надградба на објектот, како и измена на намената на објектот и на нивелационата и регулационата линија) врши Советот за урбанизам и комунални работи на Собранието на општината Битола, по предлог на органот на управата надлежен за работите на урбанизмот и Заводот за урбанизам и комунално стопанисување во Битола". Во претходната постапка исто така е утврдено дека оспорениот член 5 од Правилникот е делумно изменет со членот 3 од Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за примена на планот за реализација на Станбената заедница бр. 4, така што зборовите „советот за урбанизам, комунални работи и станбени прашања“ се заменети со зборовите „Извршниот совет“.

5. Според ставот 1 на член 33 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторните и урбанистички планови можат да се изменат и дополнат доколку битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако е неопходно поради дејство на виша сила. Измените на плановите, според вториот став на свој член, по правило се вршат истовремено со донесувањето на среднорочните општествени планови. Во членот 34 е предвидено дека по ислучок, измени и дополнувања на плановите за реализација од помал обем (измена на габаритот на објектот, доградба и надградба на објектот, измена на намената на објектот и нивелационата и регулационата линија), можат да се вршат врз основа на пропис на општината што се донесува едновременно со планот за реализација.

Според мислењето на Судов, донесувањето на просторните и урбанистичките планови, согласно наведениот закон, спаѓа во надлежност на Собранието на општината. Од ова следува дека урбанистичкиот план во сите негови фази на изработување (урбанистичка студија, основен урбанистички план и план за реализација) претставува пропис на општината кој го донесува нејзиното собрание во со закон определена постапка. Со оглед на тоа што надлежноста на Собранието на општината за

донесување на планот за реализација значи и овластување на Собранието со свој акт истиот да го менува, Судов смета дека, иако во наведениот закон вакво овластување не е изрично предвидено, нема сомнение дека за изменување на планот за реализација е надлежно Собранието на општината. Поаѓајќи пак од фактот што ваквата надлежност на Собранието е определена со закон, Судов смета дека Собранието на општината не е овластено да цени дали дел од својата нормативна надлежност (измени на планот за реализација) може да ја пренесе на својот извршен совет кога таа нормативна надлежност со закон му е определена токму на Собранието. Поради тоа, Судов смета дека оспореното решение на извршниот совет на Собранието на општината Битола со кое се менува планот за реализација на Станбената заедница бр. 4 како и оспорениот член 5 од правилникот кој претставува правен основ за пренесување на надлежноста на Собранието врз извршниот совет, не се во согласност со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање кои ја регулираат постапката и надлежноста за донесување на урбанистичките планови.

Во врска со наводот на доносителите на оспорените акти дека членот 34 од законот дава основа за вакво пренесување на надлежност, Судов смета дека оваа одредба од законот не ја определува надлежноста за менување на плановите за реализација ниту пак дава основа за тоа, туку ги одредува измените на планот, кои во смислата на овој закон претставуваат измени од помал обем и определува дека тие измени можат да се вршат врз основа на пропис на Собранието на општината со кој ќе бидат одредени условите под кои ќе се вршат таквите измени.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 171/79
25 јануари 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

122.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 23 став 1 точка 4 и 9 од Статутот на Заедницата, согласно член 3 од Општествениот договор за висината на средствата од придонесите од доходот и од придонесите од личниот доход како приход на самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1980 година и член 3 од Општествениот договор за утврдување на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи наменети за финансирање на заедничките потреби на ниво на Републиката во 1980 година, како и за насочување на издвоените средства на посебни сметки во 1979 година, Собранието на СИЗ на културата на град Скопје, на XVI-та седница одржана на 29 февруари 1980 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход

заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје и на Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката, за 1980 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на град Скопје и на Републичката заедница на културата ќе се остваруваат преку основните заедници на културата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир и тоа од следните извори на приходи и по следните стапки:

— придонес од доходот на ООЗТ	1,16
— придонес од личен доход од работен однос	1,30
— придонес од личен доход од земјоделска дејност	0,62
— придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност	2,50

Член 3

Од остварените приходи по извори и стапки утврдени во член 2 на оваа одлука, како приход на Републичката заедница на културата ќе се остваруваат:

— 31,03% од остварените приходи од придонесот од доходот на ООЗТ;

— 15,39% од остварените приходи од придонесот од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат отстапени во корист на Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член, не може да изнесува повеќе од 82.280.000 динари.

Член 4

Пресметувањето и насочувањето на средствата во полза на Републичката заедница на културата се овластува да го врши непосредно Службата на општественото книговодство во смисла на член 3 од оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-221/1
29 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СИЗ на културата
на град Скопје,
Предраг Кушевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА 123.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 точка 4 и 15 од Статутот на СИЗ за вработување — Гевгелија, Собранието на СИЗ за вработување — Гевгелија, на својата седница одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1980 година се утврдува на 0,50%.

Член 2

Придонес за вработување уплатуваат работниците и работодавачите, членови на СИЗ за вработување — Гевгелија.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основните организации на здружен труд и за работниците вработени кај работодавачот, личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) и
— за работодавачот основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавачот кој данокот го плаќа во годишен пашален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од пашалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата што ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување, се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавачите го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Соборот на здружен труд на Собранието на општината — Гевгелија, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-97
27 февруари 1980 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на СИЗ
за вработување,
Петар Танчев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

124.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година број 0205-1540/16 од 19 декември 1977 год. („Службен весник на СРМ“ број 46/77), се продолжува и за 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 0805-277/9
27 февруари 1980 година
Тетово

Претседател,
Ристо Савески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

125.

Врз основа на член 28 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71) и член 31 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Правата од здравствената заштита, како и правата по основ на забна протетика, очни помагала, протези, лабораториски средства, санитарни спра-

ви, ортопедски и други видови помагала на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост (во понатамошниот текст: земјоделци) по обем, видови и начин на користење се изедначуваат со правата од здравствената заштита на работниците во основните организации на здружен труд, утврдени со Закон, Статут и други самоуправни општи акти на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Заедницата).

Член 2

Средства за обезбедување на проширените права од член 1 на оваа одлука обезбедува Заедницата, во истоветни делови од средствата на фондот на работничко осигурување по основ на солидарност и взаемност и од фондот на земјоделското осигурување со соодветно зголемување на стапката од катастарскиот доход и паушалниот придонес.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1980 година.

Бр. 04-13/1

27 февруари 1980 година

Штип

Претседател,
Делчо Донеv, с. р.

126.

Врз основа на член 30 став 1 точка 13 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на сите собори, одржана на ден 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОЛНИЧКИОТ ДЕН ЗА 1980 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на болничкиот ден на Медицинскиот центар — Штип за 1980 година што изнесува 302 динари.

II

На осигурениците кои ќе остваруваат здравствена заштита за болничко лекување надвор од Медицинскиот центар — Штип, без упат, по свој избор, во 1980 година, Заедницата ќе им признава болнички ден во висина утврдена во точка 1 од оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-13/10

27 февруари 1980 година

Штип

Претседател,
Делчо Донеv, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП

127.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 16/74 и 9/78), член 70 од Статутот на ОСИЗ на културата — Штип, Собранието на ОСИЗ на културата — Штип, на седницата од 15 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА — ШТИП ЗА 1980 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во културните дејности во 1980 година се утврдуваат следните придонеси што се плаќаат:

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по номенклатура од 1—11), по стапка од 1%;

2. придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 2,50%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 3%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 3%.

II

Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по номенклатура 1—11) по стапка од 1% се дели за: Општинската СИЗ на културата — Штип, по стапка од 0,69%, а за Републичката заедница на културата, по стапка од 0,31%.

Придонесот од бруто лични доходи од работен однос од нестопанството по стапка од 2,50%, се дели за: Општинската СИЗ на културата — Штип по стапка од 2,30%, а за Републичката заедница на културата, по стапка од 0,20%.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-18/1

15 февруари 1980 година

Штип

Претседател,
м-р Ангел Костадинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

128.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 7/21 („Службен весник на СРМ“ бр. 5/77) се продолжува и за 1980 година, освен членот 6 од истата одлука за кое е донесена посебна одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/35

27 декември 1979 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

129.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 200 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на даватели на услуги, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците, бр. 10/44 („Службен весник на СРМ“, бр. 1/79), се продолжува и за 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/36
 27 декември 1979 година
 Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

130.

Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 19 до 24 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА ПОШИРОКОТО СЕМЕЈСТВО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА ТОА СЕМЕЈСТВО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а осигуреникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваниите членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 2.400 динари годишно по едно издржувано лице, или ако другите приходи не го надминуваат износот од 150 динари месечно по едно издржувано лице, или ако

катастарскиот доход и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 3.500 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговата издршка со најмалку 350 динари месечно.

Член 5

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните приходи односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинството не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приходи во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нека што се обезбедуваат според прописите од инвалидското и пензиското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кое според посебни прописи, со кои се установуваат одделните примања, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување, бр. 01-73/9 од 22. 02. 1975 год. и извршената исправка на истата одлука, бр. 10/6 од 28 февруари 1978 го-

Член 8

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 2/40
 29 декември 1979 година
 Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

131.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 197 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Осигурените лица кои се упатуваат за остварување на здравствена заштита надвор од местото на живеењето имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа во железничкиот сообраќај.

За извршено патување на начин определен во претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во висината на стварните трошоци.

Член 2

Надоместокот на трошоците за исхрана кога престојуваат во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 20,00 динари во рамките на општината, во случај кога осигуреното лице биде упатено на специјалистички преглед во Здравствената станица — Свети Николе;

— 30,00 динари кога осигуреното лице биде упатено на специјалистички преглед во Титов Велес, Штип и Куманово, кога патувањето е извршено во текот на денот, без оглед на часовите поминати на пат;

— 120,00 динари кога осигуреното лице биде упатено на специјалистички преглед во внатрешноста на Социјалистичка Република Македонија;

— 160,00 динари ако се упатува во други републики.

За деца до 10 годишна возраст ќе се исплатува надоместок 50% од износот на членот 1 и 2 од оваа одлука.

Член 3

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од ставот 4 и 5 од претходниот член на оваа одлука ќе се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа односно во височина 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае од 8 до 12 часа.

Кога патувањето трае помалку од 8 часа трошоци за исхрана, сместување не се исплатуваат.

Член 4

Висината на надоместокот за сместување кога осигуреното лице ноќевало при користењето на здравствена заштита од членот 2 став 4 и 5 посебно му следува износ за ноќевање врз основа на приложен доказ, но најмногу во висина до 120,00 динари.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот за трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 2/4-8 од 26 мај 1977 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/41

29 декември 1979 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

132.

Врз основа на член 198 точка 10 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на трите собора, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМENO УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1980 ГОДИНА

I

За финансирање на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе за вршење на редовното работење, ќе се обезбедува во вид на

аконтација надоместок од 1/12 од договорените парични средства во 1979 година за секој изминат месец во првото тримесечје од 1980 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 2/44

29 декември 1979 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

133.

Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМENO УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1980 ГОДИНА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО КОИ ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ ИМА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ВО ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ ВО 1980 ГОДИНА

I

За обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, здравствена заштита поради повреда на работа и заболување од професионални болести, здравствена заштита и делумно право од здравственото осигурување, видовете, начинот и обемот што здравствените работни организации — здравствената станица — Свети Николе и Медицинскиот центар — Титов Велес обезбедуваат во 1980 година за осигурениците од подрачјето на Заедницата, ќе се обезбедува во вид на надоместок за пружена здравствена заштита во висина од 1/12 од договорените парични надоместоци во 1980 година за секој изминат месец во првото тримесечје од 1980 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 2/45

29 декември 1979 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев с. р.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за матурски испит на име Мирчо Богданов, с. Блатец, Винаца. (3635)

Воена книшка, издадена од Приштина на име Добре Младеновски, Скопје. (3636)

Свидетелство за завршено основно училиште, издадено од ОУ „Климент Охридски“ во Скопје на име Војче Младеновски, Скопје. (3637)

Свидетелство за VII одделение на име Зора Ѓорѓиоска, ул. „И. Попадинец“ бр. 12 — Вареш, Прилеп. (3639)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојанчо Кочев, ул. „Ц. Илиески“ бр. 97-а, Прилеп. (3640)

Свидетелства за II и III година на име Петре Стојаноски, с. Запалжани, Прилеп. (3641)

Свидетелства за II и III година и диплома на име Драган Алексоски, ул. Будимаш“ бр. 2/35, Прилеп. (3642)

Свидетелство за VIII одделение на име Зорица Илиеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 230, Прилеп. (3643)

Свидетелство за III и IV година на име Цане Рулески, ул. „Београдска“ бр. 13, Прилеп. (3644)

Свидетелство за II година на име Благоја Петрески, ул. „Б. Кидрич“ бр. 3/12, Прилеп. (3645)

Диплома на име Флорика Сиљаноска, Прилеп. (3646)

Работна книшка, издадена од ОС — Куманово на име Ратко Гелиќ, ул. „11 Октомври“ бр. 11, Куманово. (3647)

Работна книшка на име Славица Лазова, с. Романовце, Куманово. (3648)

Свидетелство за I клас на име Нецмедин Ајрудин, ул. „Романија“ бр. 13, Куманово. (3649)

Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес на име Кодовска Лилјана, ул. „Коле Цветков“ бр. 40, Титов Велес. (3650)

Свидетелства за III и IV година на име Стојко Крстевски, ул. „Кожнички пат“ бр. 68, Титов Велес. (3651)

Свидетелство за VI одделение на име Душко Пушев, ул. „IV Македонска бригада“ бр. 32, Винаца. (3652)

Свидетелство за V одделение на име Љупчо Ѓорѓиев, ул. „В. Циривири“ бр. 3, Винаца. (3653)

Воена книшка, издадена од Ниш на име Стојанчо Димитров, Скопје. (3654)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Миле Ѓорѓиевски, Скопје. (3655)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Центарот за образование при Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на име Драган Горановски, Скопје. (3656)

Индекс бр. 2222, издаден од Филолошкиот факултет прупа германски јазик во Скопје на име Цвета Адеми, Куманово. (3657)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Макаренко“ во Скопје на име Надежда Петровска, Скопје. (3658)

Исплатна инвалидска семејна книшка, издадена од Скопје на име Стојко Ливриниќ, Скопје. (3659)

Диплома, издадена од СЗУ „М. Пијаде“, Куманово на име Гордана Стојчевска, ул. „29 Ноември“ бр. 5-а, Куманово. (3660)

Ученичка книшка за I и II година на име Томислав Паневски, ул. „ЈНА“ бр. 4, Куманово. (3661)

Работна книшка на име Евзи Идризи, с. Топовце, Куманово. (3662)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на ООЗТ „ЛОЗАПРОМЕТ“ — Кичево — РО „ГРАДИНАР — ЛОЗА“ увоз-извоз, Скопје, врз основа на член 75 од Статутот на ООЗТ

распишува КОНКУРС

за именување индивидуален рабoтoвoдeн oрган на ООЗТ „ЛОЗАПРОМЕТ“

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено виша школа или да е висококвалификуван работник во трговијата со 4 години работно искуство на раководно работно место.

Со пријавата кандидатот треба да ги достави следните документи: диплома за образование, стручна подготовка и работно искуство.

Кандидатот да поседува морално-политички квалитети.

Некомплетираните и неблаговремено поднесените пријави нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Пријавите со комплетираните документи да се достават до Конкурсната комисија на ООЗТ „ЛОЗАПРОМЕТ“ — Кичево, ул. „Караџиќева“ бр. 9

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (176)

Врз основа на член 54 од Статутот на Браварската услужна задруга „11 Октомври“ — Скопје, Задружниот совет

распишува КОНКУРС

за директор на Задругата (именување — избор)
Услови:

— да има висока школска подготовка, 5 години работно искуство и 2 години на раководно место;

— да има средна стручна подготовка (машински техничар) со 5 години работно искуство на раководно место;

— да е висококвалификуван работник со 5 години работно искуство на раководно место.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови, да не се осудувани за кривични дела, да не се под истрага и со судска одлука да не им е забрането вршење на должноста директор.

Молбите со потребните документи да се достават до Задругата, ул. „Партизанска“ бр. 13 во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат. (180)

Конкурсната комисија на Основната организација на здружен труд за превоз на патници и стока во земјата и странство и механичко-сервисни услуги „Орел“ — Радовиш

распишува КОНКУРС

за избор на следните работни места:

1. директор на основната организација — реизбор.

2. финансиски директор на основната организација — реизбор,

3. шеф на општиот сектор — секретар на основната организација — реизбор.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точка еден — да има висока стручна подготовка дипломиран сообраќаен инженер, дипломиран економист или дипломиран правник со две години работно искуство;

— да има виша стручна подготовка — сообраќаен инженер, економист или правник со четири години работно искуство;

— да поседува морално-политички квалитети.

Под точка два — да има завршено економски факултет со две години работно искуство или да има виша економска школа со 4 години работно искуство.

Под точка три — да има завршено правен факултет со 2 години работно искуство или виша управна школа со четири години работно искуство

Кон молбите кандидатите да приложат докази дека ги исполнуваат условите, а некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите се доставуваат до конкурсната комисија. (182)

Конкурсната комисија на ООЗТ „Клуб на спортисти“ од Гевгелија

распишува
КОНКУРС

за именување на директор

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

- да имаат завршено средно образование;
- работно искуство над седум години, од кои две години на раководно работно место во угостителска струка;
- со судска пресуда да не им е забрането вршење на раководна функција.

Личен доход според Самоуправната спогодба за лични доходи. Стан не е обезбеден.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите со молбата треба да достават:

- свидетелство за средна стручна подготовка,
- потврда за работно искуство,
- опис на досегашната работа,
- уверение дека не им е забрането вршење на раководна функција.

Некомплетните молби нема да се земаат во разгледување.

Молбите се доставуваат на адреса: Клуб на спортисти — Гевгелија со напомена за конкурсната комисија. (183)

Работничкиот совет на Работната организација „Прогрес“ Радовиш, врз основа на Одлуката бр. 02-112 од 7. III. 1980 година

распишува
КОНКУРС

за избор и именување на:

1. шеф на сметководство на работната организација,
2. директор на ООЗТ „Трговија“.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под реден број 1 кандидатот да има завршено: виша економска школа (книговодствен смер) со над 3 години работно искуство во структурата.

— средно економско училиште со над 5 години работно искуство во структурата.

Под реден бр. 2 кандидатот да има завршено: виша економска школа со над 3 години работно искуство во структурата,

— ВКВ трговски работник со над 5 години работно искуство во структурата.

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат следните документи:

диплома за завршено образование (стручна подготовка) и потврда за работно искуство.

Кандидатите треба да поседуваат морално-политички квалитети.

Некомплетирани документи, како и покасно пристигнатите документи, комисијата нема да ги зема предвид.

Личен доход според Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на личните доходи.

Молбите со целокупната документација да се достават до конкурсната комисија на РО „Прогрес“ — Радовиш, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (184)

Работничкиот совет на ООЗТ „Градежно“ при РО „Прогрес“ — Радовиш, врз основа на Одлуката бр. 02-133 од 14. III. 1980 година

распишува
КОНКУРС

за избор и именување на директор на ООЗТ „Градежно“

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатот треба да ги ис-

полнува и следните посебни услови:

— да има висока или виша стручна наобразба, да е дипломиран градежен инженер со 1 (една) година работно искуство, или градежен инженер со 2 години работно искуство во структурата.

Со молбата кандидатот треба да поднесе диплома за завршено образование (стручна подготовка) и потврда за работно искуство.

Кандидатот да поседува морално-политички квалитети.

Некомплетирани документи, како и покасно пристигнатите документи, нема да се земаат предвид.

Молбите со потребната документација да се достават до конкурсната комисија на ООЗТ „Градежно“ при РО „Прогрес“ — Радовиш.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Личен доход според Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и систематизацијата на работните места. (185)

Работничкиот совет на Работната организација за производство на текстилни предива и ткаенини „ИЛИНДЕНКА“ — Крушево

распишува
КОНКУРС

за избор на еден извршител за вршење на работите односно работните задачи:

Покрај општите услови утврдени со законот кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено економски факултет со 1 година работно искуство во структурата, или

— да има завршено виша економска школа со 3 години работно искуство во структурата.

Со пријавите кандидатот треба да ги достави следните документи:

- диплома за завршено образование,
- потврда за работно искуство и
- уверение за семејната и материјалната положба.

Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Работната организација „ИЛИНДЕНКА“ — Крушево.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (200)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95, а во врска со член 90, став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), собранијата на општините Карпош и Центар — Скопје

О Б Ј А В У В А А Т ДЕКА ЌЕ ВРШАТ ИЗБОР (РЕИЗБОР) НА ЧЕТИРИ СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да се државјани на СФРЈ;
- дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- положен правосуден испит; и
- морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите треба да ги поднесуваат до Собранието на Општината Центар — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението.

ОД СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ
КАРПОШ И ЦЕНТАР — СКОПЈЕ

СОДРЖИНА

	Страна		
58. Одлука за помилување на осудени лица	193	моуправната интересна заедница на културата на град Скопје и на Републиката заедница на културата за 1980 година — — — — —	201
59. Одлука за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1980 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — — — — —	194	ГЕВГЕЛИЈА	
60. Одлука за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот —	195	123. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1980 година	202
61. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничката транспортна организација — Скопје за 1980 година — — — — —	195	ТЕТОВО	
62. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за максимирање односно задржување на затечено ниво на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката — — — — —	195	124. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година — —	202
63. Одлука за изменување на Одлуката за видот на инвестиционите вложувања за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони за кои во периодот од 1976 до 1980 година ќе се дава надоместок на камата на товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството — — — —	196	ШТИП	
64. Одлука за изменување на Одлуката за премија на кравјото и овчото млеко во 1980 година — — — — —	196	125. Статутарна одлука за проширување на правата од здравствената заштита и здравственото осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост — — — — —	202
65. Одлука за изменување на Одлуката за компензација на цената на лебот — —	196	126. Одлука за утврдување висината на болничкиот ден за 1980 година — — —	203
66. Решение за утврдување престанок на функцијата и именување на претставници на општествената заедница за одлучувањето со работите од посебен општествен интерес во Заводот за геодетски и фотограметриски работи — — —	196	127. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на културата — Штип за 1980 година — —	203
67. Решение за именување виш советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ — — — — —	196	СВЕТИ НИКОЛЕ	
68. Решение за утврдување престанување на функцијата претставници и именување нови претставници во Советот на Македонскиот народен театар во Скопје	197	128. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесите за здравственото осигурување на работниците — — — — —	203
69. Правилник за износот на надоместокот што им припаѓа на лицата за вршење на работите за заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир — — — — —	197	129. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1980 година — —	204
70. Правилник за кретириумите и начинот за доделување на звањата на наставниците во средното образование — — —	198	130. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на поширокото семејство и дека членот на тоа семејство нема сопствени приходи доволни за издржување — — — —	204
71. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 139/79 од 10 јануари 1980 година	199	131. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	204
72. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 171/79 од 25 јануари 1980 година	200	132. Одлука за привремено утврдување на надоместокот на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе за првото тримесечје од 1980 година — — — — —	205
Општи акти на самоуправните интересни заедници		133. Одлука за привремено утврдување на висината на надоместокот за првото тримесечје од 1980 година на здравствените работни организации со кои Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе има склучен договор во паушални износи во 1980 година — — — — —	205
СКОПЈЕ			
122. Одлука за утврдување стапки на придонесите за остварување приходи на Са-			